



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец АПРИЛ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/07, 26/08, 115/09, 46/10 и 48/11) Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост	81/22 од 01.04.2022	02.04.2022	Целата уредба	02.04.2022	
2	Уредба за изменување и дополнување на уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21 и 67/22) Закон за земјоделство и рурален развој	81/22 од 01.04.2022	01.04.2022	Целата уредба	01.04.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
3	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/22) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	81/22 од 01.04.2022	01.04.2022	Целата програма	01.04.2022	
4	Правилник за методологијата и параметрите за мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на сите водни тела, освен за водните тела наменети за консумирање од страна на човекот и зоните за капење Закон за водите	86/22 од 07.04.2022	08.04.2022	Целиот правилник	08.04.2022	Со овој правилник се пропишува методологијата и параметрите за мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на сите водни тела, освен за водните тела наменети за консумирање од страна на човекот и зоните за капење од Законот за водите.
5	Автентично толкување на членот 11 став (3) од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 151/21)	87/22 од 07.04.2022	07.04.2022	Целиот акт	07.04.2022	Одредбата од членот 11 став (3) треба да се толкува така што, под одобрени средства во постојната буџетска резерва во случај на постоење на кризна состојба се сметаат буџетските средства како во постојаната, така и во тековната резерва, со оглед дека под одобрени средства во постојната буџетска резерва се подразбираат средствата кои постојат во резервите во моментот на постоење на кризна состојба и кои претставуваат целина од постојаната и тековната резерва на буџетот.
6	Колективен договор на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација Закон за работни односи	87/22 од 07.04.2022	06.04.2022	Целиот акт	01.05.2022	Со овој колективен договор се уредуваат статусот, правата, обврските и одговорностите како и другите прашања во врска со работниот однос на вработените во Стручната служба на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
7	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/22, 56/22 и 69/22) Закон за земјоделство и рурален развој	88/22 од 08.04.2022	08.04.2022	Целата уредба	08.04.2022	
8	Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2022 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	88/22 од 08.04.2022	09.04.2022	Целата програма	09.04.2022	
9	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/22 и 81/22) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	88/22 од 08.04.2022	08.04.2022	Целата програма	08.04.2022	
10	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/22 и 64/22) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	88/22 од 08.04.2022	08.04.2022	Целата програма	08.04.2022	
11	Правилник за формата и содржината на образецот за лиценца за инспектор Закон за инспекциски надзор	88/22 од 08.04.2022	09.04.2022	Целиот правилник	09.04.2022	Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот за лиценца за инспектор.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
12	Закон за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007, 81/2007, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15, 53/16, 83/18 и 120/18)	89/22 од 11.04.2022	19.04.2022	Целиот закон	19.04.2022	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишуваат надлежностите на Директорот на државниот пазарен инспекторат, овластувања на инспекторот при вршење на инспекциски надзор, прекршочни одредби.
13	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19)	89/22 од 11.04.2022	19.04.2022	Целиот закон	19.07.2022	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишуваат одредби за управниот одбор на јавното претпријатие.
14	Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и Службен весник на Република Северна Македонија“ број 153/19 и 261/19)	89/22 од 11.04.2022	19.04.2022	Целиот закон	19.04.2022	
15	Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)	89/22 од 11.04.2022	19.04.2022	Целиот закон	19.04.2022	
16	Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 275/19 и 110/21),	89/22 од 11.04.2022	19.04.2022		Одредбите од членовите 4, 8, 20, 21, 22 и 23 од овој закон, кои ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон (19.04.2023 г)	Со овој закон меѓу другото се пропишуваат одредби за превентивни активности.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
17	Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 294/21)	89/22 од 11.04.2022	19.04.2022	Целиот закон	19.04.2022	
18	Програма за спроведување на Интервентен фонд за земјоделството Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	91/22 од 12.04.2022	12.04.2022	Целата програма	12.04.2022	
19	Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 100/19, 215/19, 24/20, 96/21 и 276/21) Закон за земјоделство и рурален развој	91/22 од 12.04.2022	12.04.2022	Целиот правилник	12.04.2022	
20	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16, 59/16, 178/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/19,214/19 и 276/21) Закон за земјоделство и рурален развој	91/22 од 12.04.2022	12.04.2022	Целиот правилник	12.04.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
21	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21, 141/21, 146/21, 153/21, 162/21, 176/21, 187/21, 193/21, 199/21, 204/21, 220/21, 234/21 и 237/21, 242/21, 261/21, 291/21, 50/22 и 78/22) Закон за заштита на населението од заразни болести	92/22 од 13.04.2022	13.04.2022	Целата одлука	13.04.2022	
22	Исправка на Правилникот за формата и содржината на Образецот за Лиценца за инспектор од Инспекциски совет	92/22 од 13.04.2022	13.04.2022	Целиот акт	13.04.2022	
23	Програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2022 година Закон за спортот	94/22 од 15.04.2022	16.04.2022	Целата програма	16.04.2022	
24	Програма за развој на спорт и млади за 2022 година Закон за спортот	94/22 од 15.04.2022	16.04.2022	Целата програма	16.04.2022	
25	Правилник за поблиските услови и начинот на употреба на средствата за присилба од страна на припадниците на затворската полиција во казнено-поправните и воспитно-поправните установи Закон за извршување на санкциите	94/22 од 15.04.2022	16.04.2022	Целиот правилник	16.04.2022	Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови и начинот на употреба на средствата за присилба од страна на припадниците на затворската полиција во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
26	Правилник за овластувањата на затворската полиција, начинот на вооружување и вршење на работите на затворската полиција Закон за извршување на санкциите	94/22 од 15.04.2022	16.04.2022	Целиот правилник	16.04.2022	Со овој правилник се пропишуваат овластувањата на затворската полиција, начинот на вооружувањето и вршењето на работите на затворската полиција во казнено-поправната и воспитно-поправната установа.
27	Исправка на Правилникот за формата и содржината на образецот за лиценца за инспектор	94/22 од 15.04.2022	15.04.2022	Целиот акт	15.04.2022	
28	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019, 130/2019, 144/2020, 226/2020, 47/2021, 110/2021 и 283/2021) Закон за здравствено осигурување	95/22 од 18.04.2022	19.04.2022	Целиот одлука	19.04.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
29	Одлука за изменување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21, 141/21, 146/21, 153/21, 162/21, 176/21, 187/21, 193/21, 199/21, 204/21, 220/21, 234/21 и 237/21, 242/21, 261/21, 291/21, 50/22, 78/22 и 92/22) Закон за заштита на населението од заразни болести	96/22 од 17.04.2022	17.04.2022	Целата одлука	17.04.2022	
30	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/22, 81/22 и 88/22) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	97/22 од 19.04.2022	19.04.2022	Целата програма	19.04.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
31	Закон за инспекциски надзор во животната средина	99/22 од 21.04.2022	29.04.2022		Одредбите од членот 37 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2024 година.	Со овој закон се уредуваат планирањето и спроведувањето на инспекцискиот надзор во животната средина, начелата, организацијата, правата и обврските на инспекторите, актите за инспекциски надзор во животната средина, воспоставувањето на информацискиот систем за инспекциски надзор во животната средина, како и остварувањето соработка во инспекцискиот надзор во областа на животната средина.
32	Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19)	99/22 од 21.04.2022	29.04.2022		Одредбата од членот 40 став 3 од овој закон со која се дополнува членот 51 став (1) со нова алинеја 11 ќе започне да се применува од 1 јануари 2022 година.	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишуват одредби за одредени поими кои се регулирани со овој закон, се додаваат нови членови за условите за полагање стручен испит за добивање на лиценца, начинот на спроведување на испитот, програма за полагање испит, Комисија за верификација на базите на прашања, надлежност и субјекти за спроведување на испитот, период на спроведување на испитот итн.
33	Закон за изменување и дополнување на Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2005, 120/2005 и 51/11)	99/22 од 21.04.2022	29.04.2022	Целиот закон	29.10.2022	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува начинот и постапката на именување на членови на органот на управување во јавната установа,

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
34	Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 290/20 и 215/21)	99/22 од 21.04.2022	29.04.2022	Целиот закон	29.04.2022	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува трансформирањето на заем во влог.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
35	Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15 и 53/16)	99/22 од 21.04.2022	21.04.2022	Целиот закон	Одредбите од членот 7 од овој закон со кој се менува. членот 21 ставови 3, 5, 7, 9, 11 и 12, членот 8 од овој закон со кој се менува членот 27 ставови 3, 5 и 6, членот 9 од овој закон со кој се менува членот 30 ставови 2, 6, 9 и 10, членот 10 од овој закон со кој се менува членот 33 ставови 2 и 4, членот 11 од овој закон со кој се менува членот 34 ставови 1 и 3, членот 12 од овој закон со кој се менува членот 35, членот 13 од овој закон со кој се менува членот 36-а ставови 2 и 4, членот 14 од овој закон со кој се менува членот 37 ставот 1, членот 15 од овој закон со кој се менува членот 37-а ставови 3 и 4 и членот 16 од овој закон со кој се додава нов член 37-в ставови 9 и 10 ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2022 година.	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
36	Закон за изменување на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19, 14/20 и 215/21)	99/22 од 21.04.2022	21.04.2022	Целиот закон	Одредбите од членот 1 од овој закон со кој се менува членот 87 ќе започнат да се применуваат со исплата на мартовската плата во месец април 2022 година.	Со одредбите од овој закон се менува основната компонента на плата. Бодовите на плата во делот на образованието за државниот службеник со ниво на квалификациите VI Б, односно стекнати 180 кредити според ЕКТС, кој засновал работен однос во институцијата заклучно со денот на започнувањето со примената на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14), ќе се вреднуваат со 56 бода.
37	Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21)	99/22 од 21.04.2022	21.04.2022	Целиот закон	21.04.2022	
38	Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.163/16, 190/17, 201/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.129/21) Закон за градежно земјиште	99/22 од 21.04.2022	22.04.2022	Целата уредба	22.04.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
39	Одлука за определување на ескалираната густина re и деескалираната густина rd , на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висина на надоместокот P за премија, транспортните трошоци склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од скалд до бензиски станицикрајни потрошувачи Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт	99/22 од 21.04.2022	21.04.2022	Целата одлука		
40	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018, 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020, 29/2020, 237/2020, 245/2020, 101/2021, 152/2021 и 38/2022) Закон за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија	102/22 од 28.04.2022	28.04.2022	Целата одлука	28.02.2022	